

Од 1 јануари 2008 година, во согласност со новиот Закон за лекови, сите лекови кои пристигнуваат во аптеките се со единствени цени, одобрени од Бирото за лекови, односно од Министерството за здравство.

Санкции за непочитување на единствените цени на лековите се парични казни од 25.000 до 50.000 евра за аптеки и веледрогери и привремено или трајно одземање на дозволата за работа на аптеката, односно веледрогеријата.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

СЕРИОЗНА ВЛАДИНА ОДЛУКА ЗА КОРЕКЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕКОВИТЕ

ЗАВРШИ ТРКАТА ВО ПОТРАГА ПО ПОЕВТИН ЛЕК

Со почетокот на новата година стартуваше најавеното намалување на цените на лековите од 65 до 130 проценти. Големите веледрогери и производителите почнаа да ги снабдуваат аптеките со лекови по намалени цени. Од страна на надлежните во Бирото за лекови беше извршен и увид кај повеќето веледрогери и производители, при што е констатирано дека тие сериозно пристапиле и почнале доследно да ја применуваат владината одлука за корекција на цената, која беше најавена пред крајот на минатата година.

За сите аптеки во земјава јануари е преоден месец кога треба да се продадат резервите на лекови, по старите повисоки цени, а сите нови лекови ќе бидат по намалена цена. Ниските цени на лековите ќе се овозможат со намалената маржа на производителот и веледрогериите, но тоа нема да се одрази на квалитетот на лековите. Намалувањето треба да ѝ овозможи на државата да заштеди 10 милиони евра од буџетските пари.

"Најголемите производители на лекови 'Алколоид', 'Реплек' и 'Јака 80' веќе ги лепат бандеролите, добро се подготвени и организирани", истакна Илчо Захаријев, директор на Бирото за лекови, веднаш по реализирањето на одлуката за единствени цени.

Во согласност со новиот Закон за лекови, аптеките имаат обврска да залепат цена и бандерола на секое поединечно пакување на лекот, кои бесплатно ги

дели Бирото за лекови. Со тоа сите лекови кои се издаваат на лекарски рецепт и оние од т.н. позитивна листа, годинава ќе имаат единствена, но и пониска цена на чинење.

"Повеќе од 95 проценти од лековите или над 2.700 лекови од први јануари годинава веќе се продаваат по един-

Кон средината на декември 2007 година Бирото за лекови писмено ги извести производителите на лекови, веледрогериите и аптеките дека од 1.1.2008 година стапува на сила законската обврска за унифицирање на цените на лековите. Аптеките не смеат да нарачуваат нови количества од лекот сè додека не го потрошат постојниот лагер на лекови во аптеките, кој го набавиле пред стапувањето на Одлуката за единствени цени.

ствена цена, во сите аптеки во земјава. Единствените цени на лековите, кои Министерството за здравство и Бирото за лекови ги направија во согласност со новиот Закон за лекови, ќе придонесе за намалување на цената кај одредени лекови и до 600 отсто. Кај најупотребуваните 20 лекови просечното намалување на цената изнесува повеќе од 130 про-

центи", објасни Имер Селмани, министер за здравство.

По намалувањето на ДДВ од 18 на 5 проценти на лековите, оваа владина мерка е второ сериозно намалување на цената на лековите. Ваквите цени треба да овозможат годинава тие да бидат достапни за граѓаните што, пак, ќе биде сериозна заштеда за семејниот буџет, особено за повозрасната популација, која е и најголем потрошувач на лековите. Според министерот Селмани, со воведувањето на единствените цени на лековите во сите аптеки, граѓаните нема повеќе да го трошат времето во потрага по поефтин лек.

Бирото за лекови ќе биде задолжено за контрола на примената на системот на единствени цени на лековите, бидејќи преку овие цени ќе се воведат регулации на пазарот на лекови на територијата на целата земја. Ова ќе го елиминира и шверцот на лекови. За непочитување на новите цени предвидени се санкции, и тоа парични казни од 25.000 до 50.000 евра, па сè до трајно одземање на дозволата за работа на аптеките и на веледрогериите.

По стартот на законската обврска за унифицирање на цените на лековите инспекторите од Бирото за лекови направија комплетен увид во состојбата на терен, при што било констатирано дека производителите на лекови и веледрогериите пристапиле многу сериозно во делот на имплементирањето на оваа одлука.